



# СЛУЖ

## НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 25 јануари 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дин. — претплата за 1956 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 23-338, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

30.

Врз основа на ст. 2 одделот 1 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година, точ. 1 од Одлуката за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55) и чл. 46 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕШНИОТ СООБРАКАЈ

1. Во Решението за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55) во тарифниот став „12. Уплати и исплати по текуштите и жиро сметките“ под в) по точката 3 се додават нова точка 4, која гласи:

„4) Кога уплатата се врши на текушта сметка односно жиро сметка со поднесување патнички чекови, барирани чекови или банчини чекови — за уплатица — — — — — 10.“

2. Во тарифниот став „69. Меѓумесни внатрешни телеграфски врски“ во точката а) се додава нов став, кој гласи:

„Ако водот со кој претплатникот е врзан за телеграфска централа од друго место е сопственост на претплатникот, се наплатува 50% од износот што е пропишан во првиот став од оваа точка.“

3. По тарифниот став 71 се додаваат нови тарифни ставови 72 и 73, кои гласат:

#### „72. Фототелеграми

За фототелеграм се наплатува: Динари

а) основна такса — — — — — 2.500

Основната такса е рамна за сите фототелеграми, без оглед на барањето ракување, димензијата на фототелеграмот и на оддалеченоста на местото во кое се испраќа фототелеграмот;

б) такса спрема димензиите за фототелеграм што се испраќа од постојана фототелеграфска станица:

1) за фототелеграм чија потесна страна од сликата не преминува 9 см се наплатува такса за 4 единици на телефонски разговор на односната релација;

2) за фототелеграм чија потесна страна од сликата изнесува над 9—17 см, се наплатува такса за 6 единици на телефонски разговор на односната релација;

3) за фототелеграм чија потесна страна изнесува над 17—25 см, се наплатува такса за 8 единици на телефонски разговор на односната релација.

За определување таксата спрема димензиите, кога испраќањето го врши постојана фототелеграфска станица, не се зема во оглед подолгата страна од сликата, но таа не смее да премине 26 см. Ако подолгата страна од сликата преминува 26 см, фототелеграмот се раздвојува на делови:

в) такса спрема димензиите за фототелеграм што се испраќа од подвижна фототелеграфска станица:

1) за фототелеграм чија потесна страна од сликата не преминува 9 см, се наплатува такса за 4 единици на телефонски разговор на односната релација;

2) за фототелеграм чија потесна страна од сликата изнесува над 9—13,5 см, се наплатува такса за 6 единици на телефонски разговор на односната релација.

За определување таксата спрема димензиите, кога испраќањето го врши подвижна фототелеграфска станица, не се зема во оглед подолгата страна од сликата, но таа не смее да премине 20 см. Ако подолгата страна од сликата преминува 20 см, фототелеграмот се раздвојува на делови.

Таксата спрема димензиите од точката б) и в) се наплатува за обични или итни телефонски разговори, спрема тоа дали фототелеграмот е преземен за испраќање како обичен или итен;

г) патните трошоци и трошоците за испраќање на технички службеник, како и трошоците за превоз на подвижна фототелеграфска станица, ако се бара од место во кое нема постојана фототелеграфска станица да се изврши пренос на фототелеграми преку подвижна фототелеграфска станица.

Патните трошоци, трошоците за испраќање технички службеник и трошоците за превоз на подвижна фототелеграфска станица нема да се наплатат, ако поштенско-телеграфско-телефонско претпријатие организира по своја волја служба на фотопренос од местото што нема постојана фототелеграфска станица;

д) такса според тарифните ставови 82 и 83 од оваа тарифа за фототелеграфски пренос што меѓусебно го вршат приватни фототелеграфски станици по телефонските волнови за јавен сообраќај;

е) такса според точката а) и б) од овој тарифен став за фототелеграм што го испраќа приватна фототелеграфска станица до постојана фототелеграфска станица.

По истите точки се наплатува таксата и за фототелеграм што постојана фототелеграфска станица ќе го испрати до приватна фототелеграфска станица.

#### „73. Копија на фототелеграм

За копија на фототелеграм се наплатува 400 динари.

Оваа такса не се наплатува за првата копија која како фототелеграм му се испорачува на примателот.

Кога копија од фототелеграм му се испраќа на испраќачот по негово барање, покрај таксата за копија, се наплатува уште и поштарина за препорачано писмо од втората норма на тежина.

4. Во тарифниот став „97. Меѓумесни напречни телефонски врски“ точката в) се менува и гласи:

„в) за користење меѓумесна напречна врска како носител на туѓи високофреквентни телефонски уреди, се наплатува за секој канал на поставен уред тарифниот износ од точката б) од овој тари-

фен став, пропишан за меѓумесни внатрешни врски намален за 40%."

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 18  
6 јануари 1956 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

31.

Врз основа на точ. 4 од Решението за контрахирање индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на претпријатијата од текстилната индустрија на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по согласност од Сојузниот уред за цени, издава

### ОБЈАВА

**ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРНИ ЦЕНИ НА ЛЕНЕНОТО СТЕБЛЕНЦЕ, ПАМУКОТ И НА СВИЛЕНИТЕ КОКОНИ ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ КОНТРАХИРАЊЕТО И КУПУВАЊЕТО НА ЛЕНЕНО СТЕБЛЕНЦЕ, ПАМУК И СВИЛЕНИ КОКОНИ**

Здружението на претпријатијата од текстилната индустрија на ФНРЈ, во рамките на Сојузната индустриска комора, Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 16 јануари 1956 година се спогодија да ги утврдат следниве највисоки цени по кои овластените стопански организации ќе вршат договарање и купување на лено степенце, памук и свилени кокони од родот на 1956 година:

|                                     | Дин.<br>за 1 кг |
|-------------------------------------|-----------------|
| I. Ленено степенце: I класа — — — — | 25              |
| II „ — — — —                        | 21              |
| III „ — — — —                       | 12              |
| IV „ — — — —                        | 7               |

Горните цени важат франко откупната станица.

|                                | Дин.<br>за 1 кг |
|--------------------------------|-----------------|
| II. Памук: I класа — — — —     | 155             |
| II „ — — — —                   | 140             |
| III „ — — — —                  | 120             |
| Памук од селектирани сорти — — | 170             |

Горните цени важат франко откупната станица.

#### II. Свилени кокони:

а) За стандардни сурови свилени кокони што се одгледуваат во НР Македонија (македонска сорта), за домашни сорти и за одомашени француски сорти во НР Србија и НР Хрватска:

|                 | Дин.<br>за 1 кг |
|-----------------|-----------------|
| I класа — — — — | 510             |
| II „ — — — —    | 380             |
| III „ — — — —   | 80              |

б) За нови француски сорти и хибриди од овие (првата генерација на крстосување) во НР Македонија:

Дин.  
за 1 кг

|                 |     |
|-----------------|-----|
| I класа — — — — | 540 |
| II „ — — — —    | 400 |
| III „ — — — —   | 80  |

в) За јапонски хибриди од Италија (бела јапонска сорта) и италијански сорти во сите народни републики:

Дин.  
за 1 кг

|                 |     |
|-----------------|-----|
| I класа — — — — | 600 |
| II „ — — — —    | 400 |
| III „ — — — —   | 80  |

Горните цени важат франко откупната станица.

Бр. 610  
16 јануари 1956 година  
Белград

За Здружението на претпријатијата од текстилната индустрија на ФНРЈ, Сојузната индустриска комора,

Милован Бојиќ, с. р. инж. Звонко Мориќ, с. р.

Согласни:

За Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ,  
инж. Војин Поповиќ, с. р. Ристо Бајалски, с. р.

32.

Врз основа на точ. 4 од Решението за контрахирање индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на индустријата на уље на Југославија во рамките на Сојузната индустриска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по согласност од Сојузниот уред за цени, издава

### ОБЈАВА

**ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРНА ЦЕНА ЗА СОЈА ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ДОГОВАРАЊЕТО И КУПУВАЊЕТО НА СОЈА**

Здружението на индустријата на уље на Југославија во рамките на Сојузната индустриска комора, Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, на заедничкиот состанок одржан на 16 јануари 1956 година се спогодија да ја утврдат највисоката цена по која овластените стопански организации ќе вршат договарање и купување на соја од родот на 1956 година на Дин. 50 за 1 кг.

Оваа цена важи франко откупната станица.

Бр. 611  
16 јануари 1956 година  
Белград

За Здружението на индустријата на уље на ФНРЈ, Сојузната индустриска комора,  
Алекса Ангелковиќ, с. р. инж. Звонко Мориќ, с. р.

Согласни:

За Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ,  
инж. Војин Поповиќ, с. р. Ристо Бајалски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за располагање со фондот за регрес и дотации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/56) се поткраднала долу приведената грешка, те се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА РЕГРЕСИ И ДОТАЦИИ

Во точ. 1 ставот 4 место „Непотрошените средства на фондот од една година не се пренесуваат во наредната година“, треба да гласи: „Непотрошените средства на фондот од една година се пренесуваат во наредната година“.

Од Сојузниот извршен совет, 10 јануари 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55) се поткраднале долу приведените грешки, те се дава

### ИСПРАВКА

#### НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕШНИОТ СООБРАЌАЈ

Во текстот под насловот „106. Претплатнички телефони вклучени во центри на други места“, во ставот а) под 1) третиот и четвртиот ред треба да гласат: „пријатие на птт сообраќај — месечно средната вредност на таксата за 900 говорни единици, пропишана“.

Од Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, 10 јануари 1956 година, Белград.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 102 од 31 декември 1955 година објавува:

**Одлука** за дополние на Одлуката за расподелба на општата норма на придонесот за социјално осигурување.

Во бројот 1 од 14 јануари 1956 година објавува:

**Решение** за времено утврдување бројот на членовите на советите на културно-просветните, уметничките и научните установи;

**Решение** за именување членови на Советот на Заводот за заштита и научно проучување спомениците на културата на НР Србија;

**Наредба** на Државниот секретар за работи на стопанството на НРС за планот за одбрана од поплави за 1956 година.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 63 од 31 декември 1955 година објавуваат:

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход од селското стопанство и на данокот на доход од самостојни зани-

мања и имот според кои ќе се наплатува данокот за периодот јануари—март во 1956 година;

**Одлука** за издвојување населени места од општината Иванец и за припојување кон општината Вилица и за издвојување населени места од општината Вилица и припојување кон општината Иванец;

**Наредба** за определување селата и помалите места во кои може да оснива приватен занаетчиски дуќан и лице без спрема на висококвалифициран односно квалифициран занаетчиски работник;

**Наредба** за големината на економски поважните риби, ракови, школки и сунѓери под која не смеат да се ловат ни да се пуштаат во промет.

### УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 52 од 28 декември 1955 година објавува:

**Одлука** за помилување на осудени;

**Наредба** за определување поголемите градови и поголемите индустриски места во кои се применува повисока општетна тарифа за експроприрани градежни земјишта;

**Одлука** за измена на Одлуката за распределба на општата норма на придонесот за социјално осигурување;

**Одлука** за дополнителниот придонес за социјално осигурување.

Во бројот 53 од 31 декември 1955 година објавува:

**Уредба** за измена на Уредбата за припадностите на функционерите и на членовите на Словенската академија на науките и уметностите;

**Одлука** за положбените додатоци за службениците на просветно-научната струка при Словенската академија на науките и уметностите;

**Одлука** за определување аконтацијата и за наплатување данокот на доход од селското стопанство за првото тримесечје на 1956 година;

**Одлука** за времено финансирање потребите на НР Словенија во првото тримесечје на 1956 година;

**Решение** за пренесување правата и должности на републичките државни органи спрема Концертизата пословница во Љубљана на Околинскиот народен одбор Љубљана;

**Решение** за оснивање Завод за трансфузија на крв на НР Словенија;

**Решение** за измена на Решението за прогласување Институтот за геодезија и фотограметрија во Љубљана за установа со самостојно финансирање.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 28 од 28 декември 1955 година објавува:

**Одлука** за оснивањето, укинувањето, седиштето и територијалната надлежност на околинските и окружните судови на подрачјето на НР Босна и Херцеговина;

**Одлука** за седиштето и територијалната надлежност на окружните стопански судови;

**Одлука** за избирање членови во Советот на Музичката академија во Сараево;

**Одлуки** за примање на знаење за престанокот на мандатите на народни пратеници и за определување дополнителни избори;

Одлука за разрешување судии на окружните судови;

Одлука за разрешување судија на Вишиот стопански суд на НР БИХ;

Одлука за избирање судии на окружните судови;

Одлука за избирање судии на Окружниот стопански суд во Мостар;

Одлука за разрешување секретарот на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за избирање секретар на Народното собрание на НР БиХ;

Решение за измена на Решението за занимањата што можат да се изучуваат во стручните училишта со практична обука и за траењето на школувањето во овие училишта;

Наредба за дополнително на Наредбата за занаетчишките ракотворби што се сродни и за занаетчишките ракотворби што се дополнуваат меѓусебно;

Наредба за испитната комисија за испитите за квалифицирани работници водари — пазачи на пазарите;

Наредба за испитната комисија за испитите за квалифицирани работници производители на варена сол.

#### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 39 од 29 декември 1955 година објавува:

Одлука за отпочнување со работа на окружните судови во Охрид и Тетово и за престанокот со работа на укинатиот окружен суд во Гостивар;

Правилник за школување во женските стручни школи;

Програма за полагање стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник од струката за производство на градежен материјал;

Решение за распишување дополнителни избори за избор народни пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ;

Решение за распишување дополнителни избори за избор народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на Илмије во НРМ.

Во бројот 40 од 31 декември 1955 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за сузбивање и уништување на плевелите;

Указ за прогласување на Законот за општинскиот прирез;

Указ за прогласување на Законот за месниот самопридонес;

Указ за прогласување на Законот за даночното книговодство;

Указ за прогласување на Законот за социјалните установи;

Решение за определување висината на трошоците на прометот со сол во трговијата на големо.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 27 од 31 декември 1955 година објавува:

Одлука за измена на Општествениот план на НР Црна Гора за 1955 година;

Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за буџетот на НР Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1955 година;

Закон за измена на Законот за буџетот на НР Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1955 година;

Одлука за измена на Буџетот на НР Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1955 година;

Указ за прогласување на Законот за општинскиот локален данок;

Закон за општинскиот локален данок;

Указ за прогласување на Законот за месниот самопридонес;

Закон за месниот самопридонес;

Указ за прогласување на Законот за туристичкото логорување;

Закон за туристичкото логорување;

Указ за прогласување на Законот за двегодишните основни училишта за возрасни;

Закон за двегодишните основни училишта за возрасни;

Одлука за помилување осудени лица;

Решение на Изборната комисија на НР Црна Гора за распишување дополнителни избори во Изборната околица I — Околицата Титоград.

Во бројот 1 од 16 јануари 1956 година објавува:

Одлука за времено финансирање на НР Црна Гора за периодот јануари—март 1956 година;

Решение за измени на Решението за оснивање фондови при здравствените установи со самостојно финансирање на територијата на НР Црна Гора;

Решение за назначување постојани судски експерти за стопанските судови на НР Црна Гора.

#### СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                                                              | Страна |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30. Решение за измени и дополнителнија на Решението за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешниот сообраќај                                                                                                                    | 25     |
| 31. Објава за највисоките договорни цени на лепеното стебленце, памукот и на свилениите кокони од родот на 1956 година задолжителни за стопанските организации при контрахирањето и купувањето на лепеното стебленце, памук и свилени кокони | 26     |
| 32. Објава за највисоката договорна цена за соја од родот на 1956 година задолжителна за стопанските организации при договарањето и купувањето на соја                                                                                       | 26     |
| Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за располагање со фондот за регрес и дотации                                                                                                                                                      | 27     |
| Исправка на Решението за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешниот сообраќај                                                                                                                                                  | 27     |